



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 15 Јануари 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 3

ГОД. XX

Цена на овој број е 90.— дин. — Претплата за 1964 година изнесува 2.500.— дин., а за странство 3.500 динари. — Редакција: Улица Јована Ристик'а бр. 1. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

34.

Врз основа на членот 69 од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/56 и 52/61) во врска со членот 14, оддел I под а) точка 3 алинеја 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58, 18/59 и 9/61), во согласност со Сојузниот секретаријат за внатрешни работи во смисла на членот 3 став 2 од Основниот закон за прекршоците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/59), Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради обезбедување хигиенската исправност на предметите за општа употреба определени со овој правилник, при производството и прометот на тие предмети согласно ќе се применуваат одредбите од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените производи, кои се однесуваат на вршењето на здравствениот надзор.

Член 2

Како предмети за општа употреба, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

- 1) сатовите и приборот за прехранбените производи;
- 2) амбалажа за пакување на прехранбените производи;
- 3) играчките;
- 4) козметичките средства;
- 5) средствата за миенење и чистење;
- 6) тутуновите преработки;
- 7) средствата за дезинсекција, дезинфекција и дератизација во домаќинството;
- 8) вештачкото цвеќе, вештачкото лисје и вештачкото овошје;
- 9) маските и тапетите;
- 10) свеките и кибритот;
- 11) петролот и бензинот.

Член 3

За оние предмети за општа употреба за кои со овој правилник не се пропишани условите за обезбедување на хигиенската исправност, важат согласно условите пропишани со овој правилник за сродните предмети за општа употреба. Тие предмети мораат пред почетокот на произведувањето за пазар односно пред увозот да се регистрираат.

На регистрацијата ѝ подлежат и предметите за општа употреба за кои е тоа со овој правилник изречно предвидено.

Регистрацијата на предметите за општа употреба од ст. 1 и 2 на овој член ќе се изврши ако се исполнети општите услови предвидени со Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбе-

ните производи и со прописите за спроведување на тој закон, како и условите за обезбедување хигиенската исправност предвидени со овој правилник.

Член 4

Предметите за општа употреба што се пуштаат во промет во оригинално пакување мораат врз обвивката, садот или етикетата да имаат декларација на еден од јазиците на народите на Југославија само кога е тоа предвидено со овој правилник.

Декларацијата мора да биде лесно уочлива, јасна и четлива.

Член 5

Е забрането да се рекламираат предмети за општа употреба со употреба на слики, цртежи, знакови или изрази кои би можеле да го доведат потрошувачот во заблуда во поглед на составот, особините, намената или дејството на тие предмети.

Член 6

Да се бојосуваат можат само оние предмети за општа употреба за кои е тоа изречно предвидено со овој правилник.

При бојосувањето на предметите за општа употреба од ставот 1 на овој член можат да се употребат само оние бои што се изречно предвидени со овој правилник.

Член 7

Одредбите од овој правилник се однесуваат и на предметите за општа употреба што се увезуваат.

На предметите за општа употреба што се исклучиво наменети за извоз не се применуваат одредбите од овој правилник.

Член 8

Одредбите од овој правилник се задолжителни за работните и други организации и за граѓаните што ги произведуваат и пуштаат во промет предметите за општа употреба од членот 2 на овој правилник.

II. САДОВИ И ПРИБОР ЗА ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОДУКТИ

A. Општи услови за производство и промет

Член 9

Сатовите и приборот за прехранбените производи (во понатамошниот текст: сатовите и приборот) што се употребуваат при подготвувањето, производството, мерењето, транспортот и употребата на прехранбените производи, мораат да бидат изработени од материјали кои не отпуштаат состојки штетни по здравјето и не влијаат неповољно врз органолептичките особини на прехранбените производи и врз нивното траење.

Покрај условите од ставот 1 на овој член сатовите и приборот наменети за преработка и држање лесно расипливи прехранбени производи мораат да бидат изработени од материјали кои се непропустливи и непорозни. Местата на кои се составуваат две површини на таков сад и прибор мораат да бидат заоблени.

Член 10

Садовите и приборот мораат да бидат изработени така што да можат лесно и успешно да се чистат и мораат да имаат мазни површини без вдлабнатини и пукнатици.

Садовите и приборот наменети за приготвување и издавање храна и пијалок или за транспорт на млеко, мораат да бидат изработени така што да можат со загревање да се стерилизираат. Таквите садови и прибор не смеат да се употребуваат за други цели.

Е забрането да се пуштаат во промет и да се употребуваат садови и прибор кои се накршени, дотраени или оштетени до таа мера да можат да влијаат врз хигиенската исправност на прехранбените производи односно врз здравјето на потрошувачите, како и садовите и приборот што можат да предизвикаат гнасење.

Член 11

Боите за бојосување на садовите и приборот чии бојосани површини доаѓаат во непосреден допир со прехранбените производи не смеат да содржат сметано на 1 m² бојосана површина или на 100 gr сува боја, повеќе од:

- 1) 0,05 грама арсен;
- 2) 0,2 грама антимон, бариум, олово, хром, кадмиум, бакар, цинк, селен, талиум, цијанкови соединувања и оксална киселина, поединечно или вкупно.

Боите за бојосување садови и прибор чии бојосани површини не доаѓаат во непосреден допир со прехранбените производи, мораат само во поглед на содржината на олово и арсен да ги исполнуваат условите од ставот 1 на овој член.

Член 12

Лепилата, заштитните лакови и сличниот помошен материјал што на садовите и приборот се наоѓаат на места што доаѓаат во непосреден допир со прехранбените производи односно на места на кои постои можност со прехранбените производи да дојдат во непосреден допир, мораат да ги исполнуваат условите предвидени во членот 30 точ. 1 до 3 од овој правилник.

Заштитните лакови мораат цврсто да се залепуваат за подлогата на садовите и приборот и потполно да ја покриваат. Заштитните лакови мораат да бидат отпорни спрема вода и прехранбени производи.

Член 13

Врз садовите и приборот мора да биде натиснат знакот на производителот.

Б. Посебни услови за производство и промет**1. Метални садови и прибор****Член 14**

Металните садови и прибор не смеат да бидат изработени од олово ниту од легури на метали кои содржат повеќе од 0,05% арсен.

Алуминиумот употребен за изработка на метални садови и прибор мора да биде со чистота од најмалку 99,6%.

Деловите на метални садови и прибор што не доаѓаат во непосреден допир со прехранбени производи можат да се изработуваат од легури кои содржат најмногу 10% олово, под услов тие делови да бидат потполно покриени со превлеку од метал или емајл кој не содржи состојки штетни по здравјето.

Член 15

Металните садови и прибор што доаѓаат во непосреден допир со прехранбени производи во течна, кашеста или влажна состојба, не смеат да бидат изработени од цинк или кадмиум ниту од легури кои содржат повеќе од 1% олово односно повеќе од 1% кадмиум.

Ако поради намената на металните садови и прибор од ставот 1 на овој член, постои можност на корозија, површините на такви садови и прибор што доаѓаат во непосреден допир со прехранбени производи мораат да бидат правилно калаисани, никлувани или хромирани.

Одредбата од ставот 2 на овој член не се однесува на садовите и приборот што се заштитени со други хигиенски исправни превлеку ниту на металните садови и прибор за печење (тави, скари и сл.).

Член 16

Садовите и приборот изработени од бакар или негови легури, кои се наменети за прехранбени производи во течна или кашеста состојба што имаат кисели состојки, мораат да бидат правилно калаисани.

Одредбата на ставот 1 од овој член не се однесува на цевките, пумпите и приборот за краткотрајно манипулирање со вино и пиво. Тие предмети мораат пред и по секоја употреба да се измијат со вода.

Член 17

Садовите и приборот изработени од месинг односно бакар, кои се некалаисани, мораат при употребата да бидат потполно чисти и да светат.

Одредбата од ставот 1 на овој член се однесува и на тасовите на ваги, ако се изработени од месинг.

Член 18

За изработка на прибор за јадење не смее да се употреби бакар или цинк, освен во легури кои се вобичаени за изработка на таков прибор (ново сребро, алпак и сл.).

Член 19

Приборот за јадање мора да биде изработен така да не смее да има остри рабови (освен сечилото на нож и врвот на виљушката), а сите површини мораат да бидат потполно мазни (полирани).

Член 20

Употребата на метални садови и прибор кои се покриени со превлеку од цинк, кадмиум или олово е забранета.

Заштитните превлеку на металните садови и прибор мораат потполно да ја покриваат површината што доаѓа во непосреден допир со прехранбените производи и не смеат да имаат меурчиња, поткренати места и пукнатици.

За изработка на делови за метални садови и прибор, кои не доаѓаат во непосреден допир со прехранбени производи, може да се употреби цинк односно кадмиум и нивните превлеку.

Член 21

Метални садови и прибор не смеат да бидат лемени со материјал кој содржи повеќе од 0,01% арсен и повеќе од 10% олово.

Деловите за метални садови и прибор кои доаѓаат во непосреден допир со прехранбени производи кои содржат јаглендиоксид, не смеат да бидат лемени со материјал кој содржи повеќе од 1% олово и повеќе од 1% антимон.

2. Емајлирани садови и прибор**Член 22**

За изработка на емајлирани садови и прибор мора да се употреби железен лим или леано железно.

Емајлот со кој се превлекуваат површините на садовите и приборот, кои доаѓаат во непосреден допир со прехранбени производи, не смее да содржи лесно растворливи материји штетни по здравјето и мора да биде со таков квалитет да се осигури трајноста на садовите и приборот при нивната вобичаена употреба.

Површините на емајлираните садови и прибор мораат да бидат мазни и светливи и на таквите површини не смее да има места на кои емајлот испукал или паднал.

Член 23

Емајлираните садови и прибор, при пробата извршена со варење за време од половина час во раствор кој содржи 4% оцетна киселина, не смеат да отпуштат повеќе од 0,5 mg емајл сметано на површина од 1 m² ниту соли на бариум, цинк или кадмиум.

Е забрането да се пуштаат во промет емајлирани садови и прибор кои при пробата извршена во смисла на ставот 1 од овој член ќе отпуштат повеќе од 1 mg олово или повеќе од 5 mg антимоно, сметано на сад со зафатнина од 1 литар односно на површина од 5 dm² на сад во кој не се готви.

3. Цементни садови и прибор

Член 24

Садовите и приборот изработени од цемент или сличен порозен материјал мораат од внатрешната страна да бидат заштитени со непропустливи превлеку отпорни спрема состојките на прехранбените продукти.

Ако внатрешната страна на садовите и приборот од ставот 1 на овој член се заштитува со плочички од непропустлив материјал (на пример: стакло, порцелан, вештачка маса и сл.), сите нивни површини мораат да бидат обложени со такви плочички на начинот кој оневозможува создавање на вдлабнатини и пукнатини.

4. Глинени, керамички и порцелански садови и прибор

Член 25

Глинени садови и прибор смеат да се изработуваат од грнчарска глина. Готовиот производ мора по сушењето да биде премачкан со смес за добивање глеѓ и печен на температура од најмалку 800°C.

Член 26

Рабовите на глинени садови и прибор, на керамичките садови и прибор и на порцеланските садови и прибор, кои при употребата се доближуваат до устата, мораат да бидат мазни и заоблени.

Глеѓот на садовите и приборот од ставот 1 на овој член не смее да се лупи.

Член 27

Глинени садови и прибор што се глеѓосани и керамичките садови и прибор не смеат при пробата извршена со готвење за време од половина час во раствор што содржи 4% оцетна киселина или при пробата извршена со држање на собна температура за време од 24 часа да отпуштат повеќе од 4 mg олово сметано на сад со зафатнина од 1 литар, односно повеќе од 0,5 mg олово сметано на сад со зафатнина до 100 ml.

Порцеланските садови и прибор при пробата извршена во смисла на ставот 1 од овој член не смеат да отпуштат олово.

Член 28

Глинени садови и прибор, керамичките садови и прибор и порцеланските садови и прибор, можат да се бојадисуваат само со боите што ги исполнуваат условите пропишани во членот 11 од овој правилник.

Член 29

Украсите (декор боите за рабови односно цртежи) на емајлирани, глеѓосани глинени, керамички, порцелански и стаклени садови и прибор кои при употребата се доближуваат до устата, не смеат да отпуштат повеќе од 5 mg олово сметано на 100 cm² украсена површина, ако таа површина на време од 24 часа на собна температура се држи во раствор што содржи 4% оцетна киселина.

Одредбата од ставот 1 на овој член се однесува на украсите изведени на внатрешната страна од садот и приборот односно на надворешните горни рабови на садовите и приборот со тоа што таа украсена површина да изнесува најмногу 2,5 cm сметано од горниот раб.

5. Садови и прибор од вештачки маси

Член 30

Вештачките маси за изработка на садови и прибор мораат да ги исполнуваат следниве услови:

1) да не содржат материј штетни по здравјето или материј што можат неповолно да влијаат врз органолептичките особини на прехранбените продукти;

2) да бидат произведени од таков материјал да можат садовите и приборот едноставно и со вообичаена постапка за чистење да се одржуваат во хигиенски исправна состојба;

3) да не смекнуваат на температура под 70°C, освен ако се наменети за изработка на цевки за водоводни уреди;

4) да не содржат соли на тешки метали ни смекнувачи врз базата на трикрезифосфат и негови хомологи;

5) да не бидат бојосани со боите наведени во членот 11 од овој правилник, ако тие бои се топат во вода или преминуваат врз прехранбени продукти.

Член 31

За изработка на садови и прибор што се наменети за чување на маст и масни прехранбени продукти односно продукти што редовно лачат маст на површината, не смеат да се употребуваат поливинилхлорид, поливинилденхлорид и поливинилацетат и на нив сродни полимеризати односно мешани полимеризати (кополимери) што ги содржат смекнувачите од членот 30 точка 4 на овој правилник, како ниту вештачки маси од полиетилен.

Член 32

Производителите на садови и прибор од вештачки маси, мораат вештачките маси од кои изработуваат садови и прибор да ги регистрираат пред почетокот на произведувањето на таквите садови и прибор за пазар.

6. Дрвени садови и прибор

Член 33

Дрвените садови и прибор наменети за чување или транспорт на одделни прехранбени продукти, односно нивни полупреработки, мораат да бидат изработени од дрво што е потполно здраво.

Изработката на садови и прибор од дрво кое било веќе употребено или кое, со цел за спречување на гниењето, е импрегнирано со хемиски средства е забранета.

Член 34

Дрвените садови и прибор можат од внатрешната страна да се заштитат со мазни и уедначени превлеку кои во поглед на материјалот од кој се изработени мораат да ги исполнуваат условите предвидени во членот 9 на овој правилник.

Член 35

Дрвените садови и прибор можат од надворешната страна да се бојосуваат со бои кои не се штетни по здравјето и кои не се симнуваат лесно при употребата и миењето на садовите и приборот.

7. Прибор од гума

Член 36

Гумата за изработка на прибор не смее да содржи повеќе од 0,005% арсен.

Гумата за изработка на прибор кој при употреба се става во уста или доаѓа во допир со устата (цуцли, продолжетоци на шишиња за пицање и сл.), гумата за изработка на гумени затинки, затворачи и вентили за садови, како и гумата за изработка на гумени цевки на уреди за точење пијалоци, не смеат да содржат повеќе од 0,01% олово и повеќе од 0,5% цинк.

По исклучок, гумата за изработка на прибор што доаѓа само во пократок допир со течни прехранбени продукти кои имаат кисели состојки (цевки за преточување вино, оцет и сл.) и гумата за изработка на прибор кој е во постојан допир со вода за пиење или со прехранбени продукти во цврста состојба, не смеат да содржат повеќе од 0,1% олово и повеќе од 1% цинк.

Член 37

Материите што се додаваат во гумената маса (бои, полирила, стабилизатори и др.) мораат да ги исполнуваат условите предвидени за вештачки маси во членот 30 точ. 1, 3 и 5 од овој правилник.

Член 38

Прибор од гума може да се бојосува само со додавање на боја во гумената маса во постапката за произведување на гума.

Површинско бојосување на готов прибор од гума е забрането.

8. Прибор од текстил

Член 39

Приборот од текстил мора да се изработува само од текстил кој не е бојосан ниту импрегниран со инсектициди или други средства кои поради непријатната миризма или другите особини би можеле неповолно да влијаат врз хигиенска исправност на прехранбените продукти.

9. Заеднички одредби

Член 40

Деловите на садовите (уредите) за ситнење и мелење прехранбени продукти, што доаѓаат во непосреден допир со прехранбени продукти, не смеат да бидат изработени од цинк, кадмиум, олово или нивни легури.

Член 41

Пластот што служи за топлотна изолација на фрижидерите и разладните уреди кои се употребуваат за транспорт на оладени и длабоко смрзнати прехранбени продукти, мора да биде потполно заштитен со непропустлив материјал.

Вештачките маси со кои од внатрешната страна се обложуваат фрижидерите и разладните уреди од ставот 1 на овој член, мораат да бидат без миризма.

Член 42

За зацврстување и поврзување на мелничките камења на површините помеѓу кои се врши мелењето, не смеат да се употреби олово ниту легури што содржат повеќе од 1% олово.

III. АМБАЛАЖА ЗА ПАКУВАЊЕ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОДУКТИ

A. Општи услови за производство и промет

Член 43

Амбалажата за пакување на прехранбените продукти (во понатамошниот текст: амбалажата) што доаѓа во непосреден допир со прехранбените продукти, мора да биде изработена од материјал кој не влијае неповолно врз органолептичките, хемиските или физичките особини на прехранбените продукти и не смеат да содржи материји кои можат да бидат штетни по здравјето.

Член 44

Материјалот за лемење на амбалажата мора да ги исполнува условите пропишани во членот 21 од овој правилник.

Член 45

Заштитниот лак на амбалажата не смее да содржи олово, арсен, кадмиум, антимон, цинк, бариум, бакар и нивни растворливи соединенија, како ниту други материји во количината која би можела прехранбениот продукт да го направи штетен по здравјето.

Заштитниот лак од ставот 1 на овој член мора да ги исполнува и следните услови:

- 1) да не бабри, да не се лупи или пука при свиткувањето на лицето, фолиите и сл.;
- 2) добро и рамномерно да се соединува за површината на амбалажата и да нема меурчиња;
- 3) да биде отпорен и да не се менува на температура помеѓу 80°C и 130°C.

Член 46

Гумените затинки за херметичко затворање на амбалажата (канти, шишиња, стакленки и сл.) не смеат да содржат повеќе од 0,01% олово. Тие затинки не смеат да содржат ниту повеќе од 0,04% цинк екстрахиран во раствор кој содржи 4% оцетна киселина, за време од 24 часа на собна температура, сметано на 100 гт затинки.

Затинките од ставот 1 на овој член мораат да бидат достатно еластични а по површината не смеат да имаат бразди ниту дупчиња. Тие не смеат да смекнат и да имаат непријатна миризма при загревање на температура до 130°C.

Член 47

За бојосување амбалажа чија бојосана површина доаѓа во непосреден допир со прехранбени продукти, можат да се употребуваат боите кои се предвидени за прехранбените производи со Правилникот за квалитетот на кафењето и сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, лекарскиот квасец, прашокот за печиво, прашокот за пудинг, диететските производи и адитиви („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 22/63 и 2/64).

За бојосување на амбалажата од ставот 1 на овој член можат да се употребат и:

- 1) бои со бариумсулфат и обоени баритни лакови кои не содржат бариумкарбонат и во вода растворливи бариумови соединенија, бои со хромоксид и живин сулфит, како и бои добиени од бакар, цинк, калај и нивни легури (бронзени бои);
- 2) бои запечени во стаклена маса, глазури или емајл. Ако овие бои содржат бариум и антимон смеат да се употребуваат само под услов по варењето за време од еден час во раствор кој содржи 4% оцетна киселина да не отпуштаат бариум, односно по варењето за време од половина час во раствор кој содржи 4% винска киселина да не отпуштат антимон.

Член 48

На амбалажата мора да биде натиснат знакот на производителот на амбалажата.

B. Посебни услови за производство и промет

1. Амбалажа од метал

a) Лименки

Член 49

Калајот што се употребува при добивањето на бел лим од кој се произведуваат лименки, не смее да содржи повеќе од 1% олово ниту повеќе од 0,01% арсен.

Легурата на калај за лемење надолжниот спој на лименка мора да содржи најмалку 63% калај. Легурата на калај за лемење надолжниот спој со двоен преклопен спој на четвртаести и овални лименки (decollage) мора да содржи најмалку 50% калај.

Алуминиумскиот лим што се употребува за производство на лименки, мора да содржи алуминиум со чистота од најмалку 99,6%.

Член 50

Надворешните и внатрешните страни на лименката мораат да бидат чисти и мазни со изедначена и непрекината превлека на کالاј односно заштитен лак и не смеат да имаат гребанки, бразди, меурчиња и налегнувања.

Работ на венецот од капакот на лименката не смее да има длабинитни, напупчувања и пукнатици. Надолжниот спој на лименката мора да биде рамномерно исполнет со соодветниот материјал за лемење.

Член 51

Гумените затинки што се наоѓаат на венецот и на работ од капакот на лименката, мораат, покрај условите од членот 46 на овој правилник, да ги исполнуваат и следните услови:

- 1) да не смекнуваат, да не се топат, бабрат, сушат или да стануваат кршливи, по загревање на температура од 120°C за време од половина час;
- 2) да не ја менуваат тежината по варењето за време од еден час во вршена дестилирана вода;
- 3) да не покажуваат поголеми промени при стерилизација на 120°C во смес на раствор кој содржи 2% винска киселина и 10% шеќер или во раствор кој содржи 3% натриумхлорид, со тоа што тие раствори да не смеат да примат туѓа миризба а можат слабо да се бојосат само поради карамелирање.

Член 52

Лепилата што служат за лепење на етикети и налепници на лименките не смеат да содржат материји кои би можеле корозивно да дејствуваат врз лимот.

б) Метални туби

Член 53

Металните туби можат да бидат изработени од алуминиум со чистота од најмалку 99,6%.

Заштитниот лак со кој се превлекува внатрешната страна од металната туба мора да биде добро печен и не смее да пука при свиткување на тубата.

Член 54

Затинките на капакот од металната туба можат да бидат изработени од материјали кои не се раствораат во содржината на тубата.

Затинките од ставот 1 на овој член мораат да бидат добро втиснати во шуплината на капакот и не смеат при симнувањето на капакот да се одвојуваат од дното на капакот.

Капакот на металната туба заедно со затинката не смее да ја пропушта содржината од тубата.

в) Алуминиумски и други метални фолии

Член 55

Алуминиумските фолии што се употребуваат за непосредно пакување на прехранбени продукти согласно со важечките прописи за квалитетот на одделни прехранбени продукти, можат да се изработуваат од алуминиум со чистота од најмалку 99,6%.

Алуминиумските и други метални фолии што се употребуваат за пакување на прехранбени продукти, можат да се кашираат со специјални видови хартија и вештачки маси кои ги исполнуваат условите пропишани во членот 60 на овој правилник.

Кашираниите метални фолии не смеат да пропуштаат водена пара.

Во некашираните алуминиумски фолии не смее да се пакува маснотија и други прехранбени продукти богати со масти и кујнска сол,

Член 56

Лепилата што се употребуваат при изработката на каширани метални фолии мораат да бидат без миризба и не смеат да ги квасат тие фолии ниту да ги губат лепливите особини при обработката на фолиите со водена пара.

Член 57

Е забрането при изработката на метални туби, алуминиумски и други метални фолии и ленти да се употребуваат за премачкување материји кои би можеле неповолно да влијаат на прехранбениот продукт.

Член 58

Млекарски канти и цистерни можат да се изработуваат од челик кој не рѓосува, бел лим, елоксирани алуминиум со чистота од најмалку 99,6% и соодветни алуминиумски легури.

Млекарските канти и цистерни мораат да бидат изработени така што да можат лесно и успешно да се чистат.

Млекарските канти и цистерни можат да се затвораат само со затинките што ги исполнуваат условите од членот 46 на овој правилник.

Член 59

Другата метална амбалажа (сандаци, кошници, кутии, шишиња, буриња и др.) што доаѓа во непосреден допир со прехранбените продукти, мора еднакво да биде заштитена со превлека од کالاј или друга материја која не влијае неповолно на прехранбениот продукт.

2. Амбалажа од вештачки маси

Член 60

Вештачките маси што се употребуваат за изработка на амбалажа мораат, покрај условите од членот 30 точ. 1, 2 и 4 на овој правилник, да ги исполнуваат и следните услови:

1) да не содржат полнила, стабилизатори, смекнувачи или други во техничкиот процес потребни материји кои можат да преминат врз прехранбениот продукт;

2) да не смекнуваат на температура под 100° C, ако се употребуваат за изработка на амбалажа наменета за пакување прехранбени продукти кои се подложуваат на термичка обработка.

Член 61

Вештачките маси можат да се бојосуваат со боите предвидени во членот 47 од овој правилник, под услов употребената боја да не се раствора при пробата извршена со држање во горешт раствор кој содржи 4% оцетна киселина или во вода што кипи, за време од еден час.

Бојата на амбалажата од вештачки маси чија бојосана површина доаѓа во непосреден допир со прехранбени продукти односно бојата на ознаките врз амбалажата, не смее да преминува на прехранбените продукти.

Член 62

Амбалажата од вештачки маси не смее да пропушта водена пара, ако се употребува за пакување на прехранбени продукти кои се усетливи на кислород од воздухот или кои лесно примаат влага од воздухот и туѓи миризби.

Член 63

Амбалажата од вештачки маси во формата на кеси во која се пакуваат ароматични прехранбени продукти (кафе, црн пипер, ванила и сл.), мора по извршеното пакување да се затвори херметички (со заварување и сл.).

Е забрането да се пакуваат ароматични прехранбени продукти во кесиња од полиетилен.

3. Амбалажа од хартија

Член 64

Амбалажата од хартија (пергаментна хартија, пергамин-хартија, други видови хартија за пакување, картон и др.) која при пакувањето доаѓа во непосреден допир со прехранбени продукти, не смее да содржи бариум, олово, кадмиум или жива, како ниту нивни соединенија, освен живин сулфид, бариумсулфид и бариумсулфат. Таа амбалажа не смее да содржи повеќе од 0,001% арсен и мора да биде без миризба.

Член 65

Пергаментната хартија и пергамин-хартијата не смеат да содржат магнезиумхлорид, а други хлориди можат да содржат најмногу 2% (сметано како натриумхлорид), ако при пакувањето доаѓаат во непосреден допир со свинска или растителна маст, со други прехранбени продукти кои содржат висок процент на маст (маргарин, путер и сл.), месо и производи од месо, производи од млеко и јајца во прав.

Член 66

Пергаментната хартија, пергамин-хартијата и другите специјални видови хартија кои содржат најмногу 1 грам бензоева киселина или натриумбензоат сметано на 1 m² хартија, можат да се употребат за пакување на оние прехранбени продукти на кои согласно со важечките прописи за квалитетот на прехранбените продукти смеат да им се додаваат такви конзерванси.

Хартијата од ставот 1 на овој член може да се употреби за пакување прехранбени продукти на кои не смеат да им се додаваат бензоева киселина или натриумбензоат, само под услов ако во количината од 50 грама прехранбен продукт кој доаѓа во непосреден допир со таквата хартија не се докаже присуството на наведените конзерванси.

Член 67

Амбалажата од хартија што се употребува за пакување агруми (лимони, портокали и сл.) смее да содржи најмалку 0,6 грама дифенил сметано на 1 m² од таа амбалажа.

Член 68

Амбалажата од хартија која при пакувањето доаѓа во непосреден допир со прехранбени продукти може да биде превлечена со парафин, восок или заштитен лак кој ги исполнува условите пропишани во чл. 43 и 45 на овој правилник.

Член 69

Амбалажата од хартија не смее да биде бојосана ако се употребува за непосредно пакување на маст, путер, маргарин, чоколада, какао-прав, слаткарски производи, сладолед, млеко во прав, сирење, јајца во прав, месо, производи од месо и кујнска сол.

Амбалажата од ставот 1 на овој член може на надворешната страна да има бојосани ознаки, под услов да не преминува бојата на прехранбениот продукт.

Амбалажата од хартија што се употребува за пакување други прехранбени продукти, односно ознаките врз таквата амбалажа, можат да се бојосуваат со боите предвидени во членот 47 на овој правилник, под услов боите да не преминуваат врз прехранбениот продукт и да не се топат во ладна вода.

Член 70

Е забрането за пакување на прехранбени продукти да се употребува:

- 1) влажна, замастена или замачкана хартија;
- 2) тапетна хартија;
- 3) хартија што има миризба.

Е забрането за пакување прехранбени продукти кои се трошат за непреработена состојба или без

отстранување на надворешниот пласт, да се употребува стара хартија (весници, хартија од книги или тетратки и сл.) и хартија што веќе била употребена, ако таква хартија доаѓа во непосреден допир со прехранбени продукти.

4. Амбалажа од стакло

Член 71

Амбалажата од стакло (шишиња, стакленки и сл.) мора да биде изработена од хомогена стаклена маса.

Површините на внатрешната страна на амбалажата од стакло мораат да бидат мазни, а горниот раб на отворот на грлото на таквата амбалажа не смее да биде остар.

Член 72

За затворање на амбалажа од стакло не смее да се употребува тапа што била веќе употребена.

Капчето со кое се украсува грлото на шишето со тапена затка, смее да се изработува од легура на калај и олово, која не содржи повеќе од 50% олово.

Член 73

Амбалажата од стакло не смее да се изработува од стаклена волна.

Е забранета употребата на амбалажа од стакло чија што стаклена маса по пробата извршена со стерилирање на температура од 120° C за време од еден час станала матна (мат).

Член 74

Амбалажата од стакло при пробата извршена со варење за време од половина час во раствор кој содржи 4% оцетна киселина, не смее да отпушти повеќе од 0,1 mg олово, сметано на 1 литар раствор оцетна киселина.

Стаклената амбалажа што служи за пакување на вино и разни напивки со јаглендиоксид мора за време од 24 часа да издржи притисок од најмалку пет атмосфери, а сифонските шишиња — притисок од најмалку десет атмосфери.

Член 75

Главите на сифонските шишиња можат да бидат изработени, освен од материјалот предвиден во членот 84 на Правилникот за квалитетот на алкохолните пијалоци, пивото, вештачките безалкохолни пијачки и шурупи, минералните води и сода водата, мразот и оцетот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/63), и од специјални алуминиумови легури кои се отпорни спрема дејството на јаглендиоксид.

5. Амбалажа од дрво

Член 76

Амбалажата од дрво (сандаци, летварки, бочви, каџи и др.) мора да биде изработена од здраво дрво (еловина, смрековина, топола, бука) и обработена на начинот да не се предизвикува механичко оштетување на прехранбените продукти.

Оковите на амбалажата од дрво мораат да бидат изработени так што да не причинуваат повреди а факалките мораат да се постават така што при ракувањето со амбалажата да не се допираат со раце прехранбените продукти.

Член 77

Амбалажата од дрво (бочви и каџи) мора да биде добро изрендирана, и да има мазна површина.

Затинките помеѓу обрачите на бочвите и каџите мораат да бидат добро вградени.

Бочвите за пиво не смеат да пропуштаат течност под притисок од две атмосфери.

Член 78

Лепилата што се употребуваат при изработката на амбалажа од дрво не смеат да влијаат штетно на прехранбените продукти.

Член 79

Амбалажата од дрво не смее да се бојосува, освен ознаките врз амбалажата.

Боите на ознаките врз амбалажата од дрво не смеат да се топат во вода.

Ознаките врз амбалажата од дрво можат да се набоаат само на надворешната страна од амбалажата.

Член 80

Амбалажата од дрво може да се импрегнира со парафин, восок, смола или нивни смесови, лак, превлеку од вештачки маси и други материји кои не се штетни по здравјето и не влијаат врз органолептичките особини на прехранбените продукти.

Член 81

Амбалажата од дрво мора пред и по употребата добро да се исчисти и измие.

6. Амбалажа од текстил**Член 82**

Амбалажата од текстил која при пакувањето доаѓа во непосреден допир со прехранбени продукти не смее да содржи средства за белење и импрегнирање.

Член 83

Амбалажата од текстил мора пред употребата да се исчисти а, по потреба, и да се дезинфикува. Боите на ознаките врз амбалажата од текстил не смеат да се топат во вода ниту да преминуваат на прехранбените продукти.

Ознаките врз амбалажата од текстил можат да се набоаат само на надворешната страна од амбалажата.

7. Амбалажа од други материјали**Член 84**

Амбалажата од порцелан, керамика и сл., не смее по стоење во раствор кој содржи 4% оцетна киселина за време од 24 часа да отпусти вкупно или поединечно повеќе од 0,1 mg арсен, олово, цинк или кадмиум, сметано на 1 литар раствор оцетна киселина.

Глебот врз амбалажата од ставот 1 на овој член мора да се соединува со подлогата, да биде равномерно распореден и не смее да има гребанки.

Член 85

За пакување прехранбени продукти во течна или кашеста состојба не смее да се употреби амбалажа од глина, која е глеѓосана со оловна глеѓ.

Член 86

Сламата што се употребува како заштитен амбалажен материјал не смее да биде гнила, влажна ниту загадена.

IV. ИГРАЧКИ**1. Општи услови за производство и промет****Член 87**

Играчки можат да се изработуваат само од материјали што ги исполнуваат следните услови:

- 1) да не содржат повеќе од 0,0002% арсен;
- 2) да не содржат состојки штетни по здравјето;
- 3) да се потполно чисти — без механички загадувања.

Е забрането да се изработуваат играчки од материјали што веќе биле употребени.

Член 88

Играчки за доенчиња можат да се изработуваат само од материјали кои можат да се дезинфикуваат односно изварат, со тоа што играчката при тоа да не го менува квалитетот.

Член 89

Во поглед на конструкцијата играчките мораат да ги исполнуваат следниве услови:

1) да не бидат со шилеста форма ниту да имаат остри и запчести рабови кои можат да повредат доенче и мали деца;

2) да бидат добро изрендирани, измазнети и првлечени со лак односно лак-бои (дрвени играчки или дрвени делови на играчки);

3) да бидат изработени така што да не можат да се голтнат и стават во нос или уво (играчки за доенчиња). Играчките за доенчиња не смеат да бидат помали од 7 cm. Ако играчките за доенчиња се составени од повеќе делови кои можат лесно да се растават, нивниот најмал дел не смее да биде помал од 7 cm;

4) електричниот напон во играчките што се напојуваат со електрична енергија да не биде поголем од 24 V.

Член 90

Играчките можат да се бојосуваат со антимоносулфид, кадмиусулфид, бариумсулфат, хромоксид и цинкоксид, како и со други неоргански бои кои се содржани во маслени лакови и глазури под услов тие бои да не се топат во вода односно по држање за време од 24 часа во раствор кој содржи 4% оцетна киселина.

Играчките можат да се бојосуваат и со органски бои.

Член 91

Боите што се употребуваат за бојосување играчки мораат цврсто да се спојуваат со подлогата на играчката, да бидат без миризма и не смеат да се симнуваат во текот на играњето, миењето во топла вода или дезинфикувањето.

2. Посебни услови за производство и промет**Член 92**

За изработка на метални играчки не смее да се употреби олово и цинк ниту легура која содржи повеќе од 1% олово.

За лемење на метални играчки не смее да се употреби легура на калај која содржи повеќе од 10% олово.

Член 93

Играчките од вештачки маси можат да се изработуваат само од вештачки маси кои не содржат како сметнувачи и емулгатори трикрезилфосфат и други органскофосфорни соединенија врз базата на трикрезилфосфат.

Во поглед на другите услови што мораат да ги исполнуваат вештачките маси за изработка на играчките, важат одредбите од членот 80 на овој правилник.

Член 94

Играчките од вештачки маси наменети за доенчиња и мали деца, не смеат по држањето за време од 24 часа во раствор кој содржи 4% оцетна киселина да отпустат бои ниту материите наведени во членот 90 од овој правилник.

Член 95

За изработка на играчки од целулоид може да се употреби само тешко запалителен целулоид.

Член 96

Гумените играчки за доенчиња и предучилишни деца смеат да се изработуваат од гума која не содржи повеќе од 1% цинк ниту повеќе од 1% олово.

Член 97

За изработка на играчки од текстил не смее да се употреби текстил обработен со средства кои содржат арсен.

Изработката на играчки од текстил кој лесно отпушта бои и содржи повеќе од 0,015% антимоно сметано на површина од 100 cm² е забранета.

Изработката на играчки од ткаенини, конец и плетиво кои се обработени со оловни соли заради зголемување на тежината е забранета.

Одредбите на овој член важат и за изработка на играчки од хартија, пердув или сродни материјали

Член 98

За изработка на играчки од кожа или крзно може да се употреби само кожа односно крзно кое е дезинфикувано претходно.

Член 99

За изработка на играчки од стакло може да се употреби само полно стакло кое при играње тешко се крши.

Член 100

Играчките изработени од порцелан или керамика не смеат да отпуштаат олово при пробата извршена со варење за време од половина час во раствор кој содржи 4% оцетна киселина.

Член 101

Играчките од глина не смеат да бидат привлечени со оловна глеф.

Играчките од глина не смеат да отпуштаат повеќе од 2 mg олово сметано на површина од 100 cm², при пробата извршена со држање во раствор кој содржи 4% оцетна киселина, на собна температура за време од 24 часа.

Член 102

Играчките изработени од восок или сроден материјал кој служи за моделирање, не смеат да содржат растворувачи ниту смекнувачи штетни по здравјето, како ниту состојки кои отпуштаат бои односно материите наведени во членот 90 од овој правилник при проба извршена со држање во раствор кој содржи 4% оцетна киселина, на собна температура за време од 24 часа.

Член 103

За изработка на играчки не смее да се употреби пиротехнички материјал од кој во играта можат да се повредат деца.

Изработката на играчки од живин роданид е забранета.

Член 104

Воздушна пушка, во смисла на овој правилник, не се смета како играчка.

Член 105

Играчките кои кога се игра се ставаат в уста и играчките за доенчиња, мораат да бидат запакувани во посебна затворена амбалажа.

Член 106

Проверувањето на квалитетот на играчките од гума или вештачки маси, кои се полнат со воздух (фудбалска топка, фигура на животно, појас за пливање и сл.) може во производството и прометот да се врши само со пневматски апарат наменет за таа цел.

V. КОЗМЕТИЧКИ СРЕДСТВА**Член 107**

Козметички средства, во смисла на овој правилник, се препарати кои служат за нега и разубавување на кожата, косата, забите, устата и ноктите.

Препаратите во смисла на ставот 1 од овој член не се сметаат како козметички средства ако содржат лековити состојки со силно или многу силно дејство предвидени со Југословенската фармакопеја, или ако имаат определена медицинска терапевска индикација.

Управата за фармацевтска служба и медицинско снабдување одлучува за тоа кој препарат се смета за лек или лековита супстанција.

A. Општи услови за производство и промет**Член 108**

Козметичките средства не смеат да се произведуваат, ниту пуштаат во промет под условите кои овозможуваат нивно загадување или придонесуваат тие да стануваат штетни по здравјето на потрошувачите.

Член 109

Козметичките средства што се пуштаат во промет не смеат да содржат отровни, штетни или други состојки кои би можеле неповолно да влијаат врз човечкиот организам.

Член 110

Козметичките средства што се пуштаат во промет не смеат да содржат штетни супстанции кои се ресорбираат и навлегуваат во кожата или ја нагизуваат кожата (метил-алкохол, ацетон, нитро-бензол, слободни алкалии, минерални киселини и сл.).

По исклучок, во производството на лак за нокти и средства за симнување лак за нокти, може да се употреби ацетон под условите предвидени во членот 132 став 2 од овој правилник.

Член 111

Козметичките средства за нега на коса и кожа на главата, што се пуштаат во промет, не смеат да содржат лесно запалителни и експлозивни супстанции, растворувачи (етар, петрол и сл.) ниту други испарливи органски состојки штетни по здравјето.

Член 112

Козметички средства не смеат да бидат расипани (мувлоани, вжегнати, и сл.).

Член 113

Суровините што се употребуваат за производство на козметички средства мораат да бидат без механички загадувања и мораат да ги исполнуваат условите предвидени со Југословенската фармакопеја.

Член 114

За спречување на аутооксидативните процеси и масните компоненти во козметичките средства можат да се употребат бутилхидроксианизол (до 0.1%) и други антиоксиданси предвидени со правилникот наведен во членот 47 став 1 од овој правилник.

За конзервирање на козметичките средства можат како конзерванси да се употребат аскорбинска киселина, сорбинска киселина, естери на параоксибензоева киселина, како и натриумбензоат до 0.1%

Член 115

Амбалажата од метал за пакување на козметичките средства (туби, метални фолии и сл.) не смеат да бидат изработени од материјал кој содржи повеќе од 1% олово или цинк, повеќе од 3% антимоно, повеќе од 0,001% арсен или други состојки штетни по здравјето кои би можеле да преминат во козметичкото средство.

Член 116

За бојосување на козметички средства можат да се употребуваат природни бои и синтетички органски бои што се предвидени за бојосување на прехранбени производи со правилникот наведен во членот 47 став 1 од овој правилник.

Одделни козметички средства можат да се бојосуваат и со антимоносулфид, кадмиумсулфид, ба-

риумсулфат, хромтриоксид, цинкмоксид, баритна лак-боја, како и со метална боја произведена од цинк, калај, бакар и негови легури (бронзена боја).

Член 117

Козметичките средства можат да се пуштаат во промет само во оригинално пакување, со тоа што декларацијата врз нив мора да ги содржи податоците за составот на козметичкото средство.

Б. Посебни услови за производство и промет

1. Козметички средства за нега на косата, лицето и ноктите

а) Колоњска вода, парфем и вода за лице

Член 118

Е забрането да се произведува колоњска вода со додатоци на метанол, пропанол — 1 (пропилалкохол), пропанол — 2 (изопропилалкохол) и нитробензол.

Колоњска вода може, освен со боите предвидени во членот 116 од овој правилник, да се бои и со други природни бои кои не се штетни за здравјето и кои не ја бојосуваат кожата и облеките.

Член 119

Е забрането во производството на парфеми да се употребуваат други видови алкохол освен етанол. Сув парфем не смее да содржи материи кои при употребата ја бојат кожата и облеките.

Член 120

Водата за лице мора да содржи најмалку 20 vol% етанол и мора да биде бистра.

б) Крем за нега на кожата

Член 121

Кремот за нега на кожата не смее да содржи сол на жива, бизмут или олово.

Кремот за нега на кожата мора да содржи најмалку 10% природни маснотии. Во овие маснотии не спаѓаат јагленоводороди (вазелин, парафинско масло и сл.).

Вредноста рН екстракт добиен од еден дел крем за нега на кожата и пет делови вода, мора да биде помеѓу 4 и 7.

Во производството на крем за нега на кожата е забранета употребата на етиленгликол.

Член 122

Кремот за нега на кожата не смее на температура од 25°C да тече од амбалажата, а загрејан до 35°C за време од 24 часа па потоа ладен до 0°C за време од 2 часа мора да остане во непроменета состојба.

Член 123

Кремот за нега на кожата произведен со додаток на ланолин мора да содржи најмалку 10% безводен ланолин.

Декларацијата за кремот за нега на кожата произведен со додаток на витамини, камфор и сл. (специјален крем) не смее да содржи податоци за лековитата особина, како ниту за другите особини кои можат да ги доведат потрошувачите во заблуда во поглед на специфичното дејство на таквиот крем (на пример: „витамински“).

Е забрането да се пушта во промет крем за нега на кожата со додаток на хормони.

Член 124

За ланолинскиот крем за нега на кожата и специјалниот крем за нега на кожата во другите особини вожат одредбите од чл. 121 и 122 на овој правилник.

в) Тоалетни глицерин, тоалетни вазелин и средства за заштита на кожата

Член 125

Тоалетен глицерин може да се произведува како смес на глицерол, вода, мирисливи материи и други додатоци со кои се постигнува соодветната цврстина.

Тоалетен вазелин може да се произведува како смес на чист вазелин, мирисливи материи и други додатоци.

Член 126

Како средства за заштита на кожата можат да се произведуваат и да се пуштаат во промет само препарати со кои се спречува штетното влијание на сончевите зраци врз кожата, а се постигнува промена на бојата (темнење) на кожата.

Оригинално пакување на средствата од ставот 1 на овој член мора да има упатство за употребата.

г) Шминка

Член 127

Како шминка, во смисла на овој правилник, се смета полуврст или прашкавест препарат со додаток на минерални природни или синтетички органски бои, кој служи за заштита или нијансирање на бојата на кожата.

Во шминка спаѓа пудерот за лице, ружот за усни, моливот за веѓи, моливот за очните капки, црнилото за клепки итн.

Шминката мора да биде со пријатна миризба и не смее да предизвикува надразнување на кожата. Шминката произведена во форма на стапчиња не смее да се дроби.

Член 128

Пудерот за лице не смее да содржи сол на жива, олово или бизмут.

При производството на пудер за лице не смее да се употреби повеќе од 20% скроб и повеќе од 30% таложен каолин.

Пудерот за лице произведен во цврста состојба (камси) не смее да се дроби ниту да пука.

Пудерот за лице кој се произведува со посебни додатоци мора да се регистрира пред почетокот на производството за пазар. На секое оригинално пакување во декларацијата мора да биде означен видот и количината на тие посебни додатоци.

Член 129

Шминката за веѓи и клепки (моливот за веѓи, моливот за очните капки, црнилото за клепки и сл.) може да се бојосува само со бои од животинско потекло (селџија, животински јаглен).

Член 130

За симнување на шминката и нечистота од кожата можат да се произведуваат масла или емулзии во течна или полутечна состојба со кои се постигнува целта за која се наменети.

Е забрането да се произведува шминка која не може лесно да се отстрани од кожата со средствата од ставот 1 на овој член.

д) Прашок за деца

Член 131

Прашок за деца произведен од делчиња со пропишана големина не смее да биде бојосан.

Ако на прашокот за деца му се додадат борна киселина, цинкмоксид и слично, тоа мора посебно да се означи врз декларацијата.

е) Лак за нокти, средствата за отстранување на лакот за нокти и средства за полирање на нокти

Член 132

Лакот за нокти не смее да предизвикува надражување и оштетување на ноктите.

За симнување на лакот може да се употреби најмногу 50% ацетон во смес со естери (амилацетат, бутилацетат и сл.).

Средствата за полирање на ноктите не смеат да содржат состојки што би можеле да ги оштетат ноктите.

е) Средства за отстранување и намалување на потенето и депилатори

Член 133

Како средства за отстранување на претерано локално потенење и како дезодоранси се подразбираат препаратите кои служат за намалување на претераното излучување пот и за отстранување на непријатната миризба.

Препаратите во смисла на ставот 1 од овој член што го отстрануваат или оневозможуваат излучувањето на пот, спаѓаат во терапевтски средства и им подлежат на важечките прописи за лековите.

Член 134

Средствата за отстранување на претераното локално потенење и дезодорансите можат да бидат во течна, полутечна, прашкавоста и цврста состојба.

Препаратите од ставот 1 на овој член или нивните раствори кои се добиваат со варене еден дел препарат со еден дел вода, не смеат да имаат рН вредност помалка од 3,5.

Средствата за отстранување на претераното локално потенење и дезодорансите не смеат при употребата да ја оштетат кожата.

Член 135

Во производството на средства што служат за симнување коса или влакна од човечко тело (депилатори) е забранета употребата на бариумсулфид, арсенови соединенија или талиумови соединенија.

Средствата од ставот 1 на овој член не смеат да бидат штетни ниту да ја надразнуваат кожата. Тие средства мораат да бидат без миризба, брзо и ефикасно да дејствуваат и лесно да се симнуваат.

Член 136

Средствата за отстранување и намалување на потенето дезодорансите и депилаторите во оригинално пакување, мораат да имаат упатство за употребата.

ж) Средства за бричење и средства за бањање

Член 137

Кај средствата за бричење рН вредноста на 1% воден раствор не смее да биде поголема од 10,0.

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува на сапунот за бричење.

Член 138

Како средства за бањање се сметаат смесови на специјални мириси, бои, површински активни материи и други додатоци.

Средствата од ставот 1 на овој член во течна или цврста состојба не смеат да содржат калиумхидроксид, натриумхидроксид, соли на железо, сапонифи, јаки минерални киселини, магнезиумсулфат, натриумкарбонат, калиумкарбонат ниту други соединенија што имаат терапевтски особини.

2. Козметички средства за нега на устата и забите

Член 139

Како паста за заби и прашок за заби се сметаат препаратите во течна, полутечна, прашкавоста или цврста состојба што служат за хигиена и нега на забите.

Во препаратите од ставот 1 на овој член состојките за механичко чистење на забите не смеат штетно да дејствуваат врз глеѓата на забите и слузницата на десните и според Мажсовата скала не

смеат да преминуваат 5° цврстина. Тие состојки по просејувањето низ сито со дупчиња во големина од 0,055 mm, не смеат да имаат повеќе од 1% остаток сметано на сува материја, со тоа што тој остаток да мора сосема да мине низ сито со дупчиња во големина од 0,075 mm.

Член 140

Пастата за заби и прашокот за заби не смеат да содржат повеќе од 2,5 mg олово сметано на 100 грама производ.

Лаурисулфонатот што се употребува во производството на паста за заби или прашок за заби како пенливо синтетичко средство, мора да биде технички чист.

Кај прашокот за заби и пастата за заби вредноста на рН на 5% раствор односно суспензија мора да биде помеѓу 6 и 9.

За бојосување на пасти за заби и прашоци за заби можат да се употребуваат боите предвидени за бојосување прехранбени производи со правилникот наведен во членот 41 став 1 од овој правилник.

Член 141

Е забрането да се пуштаат во промет пасти за заби кои се сјаќнале или кои не се хомогени при истиснувањето.

Забниот сапун за хигиена и нега на забите мора да има такви особини да може лесно да се става врз четкичето.

Член 142

Водата за хигиена и нега на забите и устата може да се произведува од алкохолни раствори на мирисливи материи, растителни екстракти, ментол, тимол, квартерни амонијачни бази и други слични материи, во количини кои не се штетни по здравјето.

3. Козметички средства за нега на косата и кожата на главата

Член 143

Маслата и течниот бриљантин за нега на косата и кожата на главата мораат да бидат во течна состојба на 8° С.

Бриљантинот во цврста состојба не смее да се топи на собна температура.

Вредноста на рН на препаратите од ст. 1 и 2 од овој член измерена во воден екстракт (1 : 5) мора да биде помеѓу 4,5 и 7,0.

Член 144

Препаратите за бојосување на косата што се пуштаат во промет не смеат да содржат повеќе од:

- 1) 8% параметатолуилендиамин база;
- 2) 1,5% диаминоанизол;
- 3) 0,6% диаминофенол;
- 4) 3% аминокфенол;
- 5) 1,5 резорцин;
- 6) 0,5% деривати на нафтокинон;
- 7) 0,02% деривати на трифенилметан;
- 8) 1% нитритни деривати.

Препаратите за бојосување на косата можат да содржат амидо масни киселини и други синтетички органски бои и емулгатори врз базата на естери, од виши масни алкохоли и амонијак.

Во производството на препарати за бојосување на косата е забранета употребата на пирогалол, пилокарпин, нитробензол, формалдехид, параформалдехид и парафенилсндијамина.

Член 145

Препаратите за бојосување на косата мораат пред употребата да се испробаат на преосетливост.

Препаратите за бојосување на косата во оригинално пакување мораат да имаат упатство за употребата и за вршењето на проба на преосетливост.

Препаратите за бојосување на косата не смеат да се употребуваат за бојосување клепки и веѓи. Оваа забрана мора посебно да се означи во декларацијата и во упатството за употребата.

Член 146

Лаковите како фиксативи за косата не смеат да содржат состојки кои штетно дејствуваат врз косата и кожата на главата.

Кај препаратите од ставот 1 на овој член вредноста на рН мора да биде помеѓу 5,5 и 8,5.

Член 147

Препаратите за изработка ладна трајна ондулација смеат да содржат најмногу 8% тиогликолна киселина или други тиосоединенија.

Кај препаратите од ставот 1 на овој член вредноста на рН мора да биде помеѓу 8 и 9,5.

Препаратите за изработка топла трајна ондулација не смеат да содржат слободни алкалии ниту алкални сулфиди.

Е забрането на препаратите од ст. 1 и 3 на овој член да им се додаваат состојки штетни по здравјето.

Член 148

Препаратите за изработка ладна трајна ондулација и препаратите за изработка топла трајна ондулација во оригинално пакување, мораат да имаат упатство за употребата и за вршењето на проба на преосетливост, како и за примена на заштитните мерки (употреба на гумени нараквици, крем со силиконими и сл.).

Член 149

Средствата за неутрализација и фиксирање на косата што се употребуваат при изработка ладна трајна ондулација или топла трајна ондулација, не смеат да содржат повеќе од 8 теж% водоникпероксид.

Кај средствата од ставот 1 на овој член вредноста на рН мора да биде поголема од 2,0.

Во производството на средства за неутрализација и фиксирање на косата е забранета употребата на минерални киселини.

Член 150

Препаратите за бледење на коса не смеат да содржат слободни алкалии ниту повеќе од 10 теж% водородпероксид.

Член 151

Средствата за масажа на косата и кожата на главата не смеат да содржат состојки што би ја оштетиле косата или кожата на главата.

Кај препаратите од ставот 1 на овој член вредноста на рН во водениот екстракт (1:5) мора да биде помеѓу 5,5 и 7,5.

Член 152

Водата за нега на косата и кожата на главата мора да содржи најмалку 30 вол% етанол, а вредноста рН мора да биде помеѓу 4 и 8,5.

Член 153

Шампони смеат да се произведуваат од неутрални сапуни или од површински активни и за миене делотворни синтетички супстанции што мора да ги има во готов препарат најмалку 10% а во концентрат — најмалку 25%.

Кај шампоните вредноста на рН во 10% раствор не смее да биде поголема од 8,5.

VI. СРЕДСТВА ЗА МИЕЊЕ И ЧИСТЕЊЕ

Член 154

Како средства за миене и чистење, во смисла на овој правилник, се сметаат средствата за одржување на личната хигиена и средствата за одржување на општата хигиена.

Член 155

Средствата за миене и чистење не смеат да содржат материји кои поради своите изразито отровни особини при употребата на тие средства штетно би дејствувале врз здравјето.

Средствата за миене и чистење не смеат да содржат нитробензол а смеат да содржат најмногу 0,1% тешки метали.

1. Средства за одржување на личната хигиена

Член 156

Средствата за одржување на личната хигиена (тоалетен сапун и сапун за бричење) не смеат да содржат алкални силикати.

Средствата од ставот 1 на овој член можат да содржат најмногу 0,05 % слободни алкалии (сметано како натриумхидроксид).

Член 157

Средствата за одржување на личната хигиена можат да се бојосуваат само со боите предвидени за бојосување на козметичките средства во членот 116 од овој правилник.

2. Средства за одржување на општата хигиена

Член 158

Сапуните за перење не смеат да содржат повеќе од 0,2% слободни алкалии (сметано како натриумхидроксид).

Сапунските прашоци за перење не смеат да содржат натриумхидроксид.

Кај детергентите вредноста рН во 1% воден раствор не смее да биде поголема од 12.

Член 159

Средствата за рачно чистење груби нечистотии (виз и сл.) можат да содржат најмногу 5% слободни алкалии (сметано како натриумхидроксид).

Средствата за машинско чистење на груби нечистотии можат да содржат повеќе од 5% слободни алкалии. Овие средства можат да се пуштаат во промет само во оригинално пакување со декларација за составот на тие средства и со упатство за нивната употреба.

Член 160

Средствата за чистење и мачкање мебел и подови (масти, масла и сл.) не смеат да содржат хлоров јагленоводород, бензол и нивни деривати.

Член 161

Средствата за чистење метални садови и прибор (сидол и сл.) не смеат да содржат калциумцијанид, натријумцијанид, оксална киселина и живини соединенија.

Член 162

Средствата за чистење обуки (паста, боја и сл.) не смеат да содржат нитробензол и бои штетни по здравјето.

Член 163

Средствата за чистење во домаќинствата (за отстранување валканици) кои содржат бензил, бензол или хлоров јагленоводород (јагленотетрахлорид, дихлоретилен, трихлоретилен и сл.) можат да се пуштаат во промет само во оригинално пакување со упатство за употребата и декларација во поглед на составот на тие средства.

Член 164

Чистењето на облеките со примена на хлорови јагленоводороди смее да се врши само во затворени апарати во кои чистењето се врши континуирано (индустриско чистење).

Апаратите за чистење на облеките од ставот 1 на овој член не смеат да се ставаат во станбени или складови простории и со нив можат да ракуваат само лица стручно способени за таа работа.

Дуканите што вршат чистење облеку со примена на хлорни јагленоводороди се должни пред отпочнувањето со работа со оваа метода да го известат општинскиот орган на санитарната инспекција.

VII. ТУТУНОВИ ПРЕРАБОТКИ

Член 165

Како тутунови преработки, во смисла на овој правилник, се сметаат цигарите, томпусите, сечениот (режаниот) тутун, тутунот за луле, тутунот за цвакање (цваканец) и тутунот за шмркање (бурмут).

Член 166

За производство на тутунови преработки смее да се употребува само ферментиран тутун добиен со култура на соодветните типови тутун од видот „Nicotiana Tabacum L.“.

За производство на тутунови преработки не смеат да се употребат тутунови отпадоци наменети за изработка на тутунов екстракт, суров никотин и никотинсулфат.

Тутуновите преработки мувлосани до 10% и тутунските суровини што примиле негодна миризба на мувла, можат да се преработат под услов при фабрикацијата да минат низ фазата на технолошкиот процес на пржење односно парење.

Член 167

Тутуновите преработки не смеат да содржат олово и арсен, како ниту остатоци на хемиските средства употребени за отстранување болести и штетници на тутунот во количината која може да биде штетна по здравјето.

Член 168

Тутуновите преработки не смеат да содржат туѓо лисје или делови од други билки и не смеат да бидат замачкани со боја, лепило или масло.

Цигарите и режаниот тутун не смеат да содржат повеќе од 2% прав.

Член 169

Металните фолии во кои директно се завиткуваат тутуновите преработки не смеат да содржат повеќе од 1% олово, повеќе од 1% антимон и повеќе од 0,01% арсен.

Член 170

Цигарите и режаниот тутун не смеат да содржат повеќе од 2,5% никотин, а другите тутунски преработки — повеќе од 3% никотин.

Цигарите и режаниот тутун што имаат декларација „малку никотин“ смеат да содржат најмногу 0,5% никотин, сметано на сува материја.

Цигарите што имаат декларација „малку никотин“ смеат да содржат најмногу 0,7% никотин, сметано на сува материја.

Тутуновите преработки што имаат декларација „без никотин“ смеат да содржат најмногу 0,1% никотин, сметано на сува материја.

Член 171

За конзервирање на тутуновите преработки, сметано на 1 килограм, можат да се употребуваат:

- 1) сулфуреста киселина — до 0,5 грама;
- 2) бензова киселина — до 1,0 грама;
- 3) естери на бензова киселина — до 4 грама;
- 4) натриумбензоат — до 1,2 грама;
- 5) мравја киселина — до 1,5 грама.

За конзервирање на тутунот за луле може да се употребува најмногу 1 грам борна киселина, сметано на 1 килограм.

За запазување на влажноста на тутунот може да се употребува најмногу 5% сорбитол, глицерин, гликон, дигенос или дигенан.

Член 172

На тутуновите преработки можат да им се додаваат ароматични материји (сосирање) во количината што не може штетно да дејствува врз здравјето.

Член 173

Лепилата што се употребуваат во производството на тутунови преработки за лепење на цигарет-картијата и обвивките не смеат да содржат состојки штетни по здравјето.

Член 174

Цигарет-картијата не смее да содржи повеќе од 0,06% нитрит односно хлор ниту смее да има непријатен вкус и миризба.

За бојосување на цигарет-картијата и писок смеат да се употребуваат боите предвидени за бојосување на прехранбените производи со правилникот наведен во членот 47 став 1 од овој правилник.

За бојосување на обвивката на филтерот и ознаките врз цигарите можат да се употребаат пигменти од златни ливчиња, златна бронза, железни оксиди и хидроксиди, титаноксид, калциумкарбонат или калциумсулфат.

Член 175

Е забрането да се декларираат тутунови преработки на начинот кој може да ги доведе во заблуда потрошувачите во поглед на квалитетот, нешкодливоста по здравјето и другите особини на тутуновите преработки.

Член 176

Е забрането да се пуштаат во промет тутунови преработки:

- 1) мувлосани;
- 2) оштетени од тутунов жижок или тутунов молец;
- 3) што имаат миризба на мувла или миризба на тутунова суровина односно дозволени додатоци.

Член 177

Скаловите во кои се држат тутуновите преработки мораат да бидат чисти и суви. Таквите склади мораат да бидат изведени така што да можат лесно да се проветруваат.

Член 178

Цигарите, режаниот тутун и тутунот за шмркање се сметаат за прележани ако од денот на нивно пуштање во промет изминало повеќе од 9 месеци.

Томпусите и тутунот за цвакање се сметаат како прележани ако од денот на нивното пуштање во промет изминало повеќе од 21 месец.

Тутуновите преработки од ст. 1 и 2 на овој член по изминувањето на наведените рокови, не смеат да се продаваат без одобрение од општинскиот орган на санитарната инспекција.

Тутуновите преработки мораат врз оригинално пакување да имаат декларација која содржи месец и година на производството.

VIII. СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИН-СЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА ВО ДОМАКИНСТВОТО

1. Средства за дезинфекција

Член 179

За дезинфекција во домаќинството можат да се произведуваат и пуштаат во промет средства кои содржат етанол, алкохолни и водени раствори на јод, формалдехид и нивни деривати, фенолни и крезолни препарати или квартерна амониева база.

За производството на средствата од ставот 1 на овој член е забрането да се употребуваат живини соединенија.

Член 180

Средствата што се употребуваат во домаќинството за дезинфекција на човечката кожа не смеат да предизвикаат надразнување, изгореници или воспаление на кожата.

Член 181

Средствата за дезинфекција на приборот за јадење и пијачка не смеат да бидат штетни по здравјето и по употребата да оставаат непријатна миризба односно вкус.

Член 182

Средства за дезинфекција на сидови, мебел, метали и сл., не смеат штетно да дејствуваат на метали, дрво, ткаенини и синтетички материји и не смеат да влијаат неповолно врз нивната боја односно квалитет.

Средства од ставот 1 на овој член не смеат по употребата да оставаат непријатна миризба ниту штетно да дејствуваат врз здравјето на луѓето и домашните животни.

Член 183

Средствата за дезинфекција на водата за пиење не смеат штетно да дејствуваат на хигиенската исправност на водата.

Средствата за дезинфекција на водата за пиење и средствата за дезинфекција на отпадочните материји мораат ефикасно да дејствуваат и во присуство на органски материји.

2. Средства за дезинсекција

Член 184

Како средства за уништување на инсекти во домаќинството (во понатамошниот текст: инсектицидите) можат да се произведуваат и да се пуштаат во промет препарати кои содржат активни супстанции, растворувачи, разблажувачи врз базата на талк и други неактивни супстанции како и помошни средства (емулгатори, стабилизатори, бои, етарски масла, коригенси).

Инсектицидите од ставот 1 на овој член можат да бидат органски синтетички инсектициди и инсектициди од растително потекло.

а) Органски синтетички инсектициди

Член 185

Како органски синтетички инсектициди кои можат да се произведуваат за употреба во домаќинството, во смисла на овој правилник се сметаат:

- 1) DDT со најмногу 10% активна супстанција;
- 2) HCH со најмногу 5% активна супстанција, освен во формата на фумигант;
- 3) хлордан со најмногу 10% активна супстанција;
- 4) диптерекс со најмногу 5% активна супстанција;
- 5) нафталин.

Покрај инсектицидите од ставот 1 на овој член за употреба во домаќинството можат да се произведат и да се пуштаат во промет и други органски синтетички инсектициди, под услов да се регистрираат пред почетокот на производството за пазарот односно пред увозот.

Член 186

Органските синтетички инсектициди од членот 185 на овој правилник можат да се произведуваат и пуштаат во промет поединечно или како мешани-

ца во формата на прав, раствор, паста, емулзија, фумигант или во комбинација со лажач (атрактант).

Член 187

Органските синтетички инсектициди во формата на прав, мораат да се разредуваат со талк и други неактивни супстанции.

Органските синтетички инсектициди во формата на раствор или емулзија можат да се разредуваат само со раствори чија точка на запаливост не е пониска од 30° C и чија пара не дејствува штетно врз здравјето на луѓето и домашните животни.

Органските синтетички инсектициди како фумиганти можат да се пуштаат во промет во форма на стапчиња, свеќички или таблетики врз базата на чист линдан со 99% гама изомери, а чија пара односно чад при согорувањето не дејствува штетно врз здравјето на луѓето и домашните животни.

Член 188

Лажачите (атрактанти) што се употребуваат во комбинација со органските синтетички инсектициди од членот 185 на овој правилник, можат да се произведуваат и пуштаат во промет само во формата на картон или ленти импрегнирани во 20% раствор на малатион односно диптерекс.

б) Инсектициди од растително потекло

Член 189

За производство на инсектициди од растително потекло можат да се употребуваат само препарати врз базата пиретруми (билката бухач).

Инсектициди од растително потекло можат да се произведуваат и пуштаат во промет и како мешаница со еден или повеќе органски синтетички инсектициди од членот 185 на овој правилник.

Член 190

Инсектицидите од растително потекло можат да се пуштаат во промет во формата на прав, раствор или аеросол.

Член 191

Инсектицидите од растително потекло во формата на прав мораат да содржат пиретрин I најмалку 0,4%, а во формата на раствор — најмалку 0,5%.

Инсектицидите од растително потекло како аеросоли можат да се произведуваат со инертни гасови.

Ако инсектицидите од ставот 2 на овој член се произведуваат со запалителни гасови, декларацијата мора да ја содржи ознаката „запалителни“. Овие гасови не смеат да бидат со непријатна миризба.

Член 192

За инсектицидите од растително потекло во формата на раствор мораат да се употребуваат како раствори односно разредувачи чист рафиниран терпентин и пречистен петрол, како и други средства кои претходно се регистрираат.

Инсектицидите од ставот 1 на овој член смеат да се ароматизираат со етерски масла кои не ги надразнуваат органите за дишење.

На инсектицидите од овој член можат да им се додаваат синергисти (пиперонилбутоксид и др.).

3. Средства за дератизација

Член 193

Средствата за дератизација во домаќинството смеат да се произведат само од хемиски соединенија врз базата на активна супстанција на црвен морски кромид (*Scilla maritima*), гликозид сциларин, кумарин и негови деривати.

Средствата од ставот 1 на овој член врз ба-зата на кумарин и неговите деривати не смеат да содржат повеќе од 1% активна супстанција.

Член 194

Средствата за дератизација смеат да се произведуваат и да се пуштаат во промет во формата на готови лажачи, пасти или прашоци.

Средствата од ставот 1 на овој член мораат да бидат од таква конзистенција и пакување да не можат да се расипуваат, трошат ниту растуруваат.

Член 195

Средствата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во домаќинството можат да се пуштаат во промет само во оригинално пакување на производителот, односно во пакување на организацијата на која ѝ е одобрено препакување на односното средство со цел за продажба на мало.

На секое оригинално пакување декларацијата мора да содржи податоци за називот (името) и седиштето на производителот, за намената на средствата и за содржината на активната супстанција во нив.

На секое оригинално пакување мора да биде напечатено или посебно приложено упатството за употреба. За текстот на упатството производителот мора да прибави согласност од републичкиот санитарен инспектор. На упатството мора да се означат бројот и датумот на дадената согласност.

Член 196

Средствата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во домаќинството подлежат на регистрација.

IX. ВЕШТАЧКО ЦВЕКЕ, ВЕШТАЧКО ЛИСЈЕ И ВЕШТАЧКО ОВОШЈЕ

Член 197

Боите за бојосување на вештачко цвеќе, вештачко лисје и вештачко овошје смеат да содржат најмногу 0,05 грама арсен и 0,2 грама олово сметано на 100 грама сува боја.

X. МАСКИ И ТАПЕТИ

Член 198

Маските смеат да се бојосуваат со боите предвидени за бојосување на играчките во членот 90 и 91 од овој правилник.

Боите за бојосување на тапети што се употребуваат за покривање ѕидови, смеат да содржат најмногу 0,05 грама арсен и 0,2 грама олово, сметано на 1 m² површина.

Водените и маслените бои за бојосување на ѕидови, смеат да содржат најмногу 0,05 грама арсен и 0,2 грама олово, сметано на 100 грама сува боја или на m² површина.

XI. СВЕКИ И КИБРИТ

Член 199

Боите за бојосување на свеќи не смеат да содржат антимон, арсен, олово и жива.

Член 200

Кибритот не смее да биде изработен од материјал кој поради меѓусебно триење на кибритот или потрес би можел да се запали односно експлодира.

Кибритот мора да биде изработен така што при палењето да не прска и не фрла искри.

Масата од која се изработува кибрит мора да биде хомогена.

Е забрането да се изработуваат главчињата на кибритот од бел фосфор.

XII. ПЕТРОЛ И БЕНЗИН

Член 201

Петролот што се употребува во домаќинството за осветление, греење или готвење мора да ги исполнува следниве услови:

- 1) да содржи фракции на минерални масла кои имаат точка на вриење од 150°C до 300°C со отстапување од $\pm 10\%$;
- 2) специфичната тежина да не е поголема од 0,820;
- 3) точката на палењето да не е пониска од 30°C во апарат според Абел.

Член 202

Бензинот што се употребува во домаќинството за осветлување, чистење, греење и сл. (технички чист бензин) мора да ги исполнува следниве услови:

- 1) да содржи лесни фракции на минерални масла кои имаат точка на вриењето од 70°C до 130°C;
- 2) да е безбоен и бистер;
- 3) да не содржи тетраетиллово и токсични естери — смекнувачи (ортотрикрезилфосфат и сл.).

XIII. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Член 203

Во поглед на здравствениот надзор над запослениот персонал и просториите за производство и промет на предметите за општа употреба, земањето мостри на предметите за општа употреба, постапката за регистрација на предметите за општа употреба и во поглед на овластувањето за определување на установите за вршење анализи и суперанализи на мострите од предметите за општа употреба, согласно ќе се применуваат соодветните одредби од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти.

Член 204

Надзор над применувањето на овој правилник врши надлежниот орган на санитарната инспекција.

Во вршењето на надзор органите од ставот 1 на овој член ги преземаат мерките пропишани во чл. 45 до 55 од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти.

XIV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 205

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за прекршок работна или друга организација:

1) ако произведува или пушта во промет предмети за општа употреба од членот 2 на овој правилник што не ги исполнуваат условите пропишани за производство односно промет на тие предмети (чл. 9 до 202);

2) ако без претходна регистрација произведува односно увезува предмети за општа употреба за кои не се пропишани условите за обезбедување на нивната хигиенска исправност а им се сродни на предметите од членот 2 на овој правилник (член 3 став 1) или ако без претходна регистрација произведува предмети за општа употреба кои подлежат на регистрација (член 3 став 2);

3) ако врз обвивката, садот или етикетата на предметите за општа употреба што се пуштаат во промет во оригинално пакување не ја стави декла-

рацијата на еден од јазиците на народите на Југославија, кога е тоа предвидено со овој правилник (член 4);

4) ако при рекламирањето на предметите за општа употреба употреби слики, цртежи, знакови или изрази што би можеле потрошувачот да го доведат во заблуда во поглед на нивниот состав, особини, намена или дејство (член 5);

5) ако произведува односно пушти во промет бојосани предмети за општа употреба кои не смеат да се бојосуваат или ако произведува односно пушти во промет предмети за општа употреба кои се бојосани со бои со кои не смеат да се бојосуваат (член 6);

6) ако своето работење во рок од шест месеци не го усогласи со одредбите од овој правилник (член 207).

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во работната или друга организација со парична казна до 20.000 динари.

Член 206

За кое и да е од дејствијата од членот 205 на овој правилник ќе се казни за прекршок и граѓанин со парична казна до 50.000 динари.

XV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 207

Работните и други организации и граѓаните, што произведуваат и пуштаат во промет предмети за општа употреба предвидени со овој правилник, се должни своето работење да го усогласат со одредбите од овој правилник најдоцна во рок од 6 месеци од денот на објавувањето на овој правилник во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 208

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-1851

31 декември 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за здравство и социјална политика,
Мома Марковиќ, с. р.

35.

Врз основа на членот 12, членот 16 ст. 3 и 4 и членот 38 став 1 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), во врска со членот 17 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62) и членот 97 став 3 од Општиот закон за организацијата на здравствената служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60, 9/61 и 22/62), Сојузниот секретаријат за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Наредбата за материјалните и другите трошоци на работењето на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/61, 4/62 и 22/62 и

„Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63 и 40/63) во точката 4 во одредбата под 23 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„23) надоместоците што стопанската организација им ги дава на трговските патници или на својот комерцијален персонал кој се занимава со исти работи како и трговските патници, што се со неа во редовен (постојан) работен однос и кои на службеното патување употребуваат свои патнички автомобили, и тоа во износите и под условите определени со правилникот за распределба на личните доходи, но најмногу 30 динари за еден поминат километар. За признавање на овој надоместок бројот на поминатите километри се утврдува за најкусиот пат од местото на поаѓањето на службеното патување до местото во кое трговскиот патник или друго лице службено патува, и назад. Ако службено се патува во повеќе места, овој надоместок се смета за најкусиот пат што ги поврзува тие места. Ако лицата наведени во ставот 1 од оваа одредба за време на службеното патување употребуваат свои патнички автомобили и за превоз во границите на градското подрачје односно во границите на подрачјето на местото во кое ја вршат службената работа, надоместокот за превоз во границите на тие подрачја со употреба на сопствени патнички автомобили се признава како материјален трошок на стопанската организација под условите и во износите предвидени во ставот 1 од оваа одредба, но најмногу за оној број поминати километри кој за превозот на тие лица на тоа подрачје е предвиден со правилникот на стопанската организација или со одлука на работничкиот совет.“

Во истата одредба во ставот 4, зборовите: „18 динари“ се заменуваат со зборовите: „30 динари“.

Во истата одредба ставот 9 се менува и гласи:

„Ако стопанската организација им го исплатува надоместокот според ст. 1, 2 и 4 од оваа одредба на трговски патници или други лица, кои не се со неа во редовен (постојан) работен однос, исплатените износи на тие надоместоци го товарат делот на чистиот приход наменет за лични доходи на работниците.“

На крајот на ставот 10 точката и запирката се заменуваат со точка и по тоа се додава нов став 11, кој гласи:

„Под условите и во износите определени во ст. 1 и 2 на оваа одредба се признава како материјален трошок на здравствената установа надоместокот што им го исплатува таа установа на здравствените работници, без оглед на тоа дали се тие со неа во редовен (постојан) или привремен работен однос (хонорарна или дополнителна работа), а кои за извршување на службените работи во врска со здравствената заштита, во седиштето на здравствената установа или надвор од тоа седиште, употребуваат свои патнички автомобили, и тоа под услов употребата на тие возила за тие цели да е предвидена со правилата на здравствената установа и здравствената установа да обезбеди посебна евиденција за користењето на сопствените патнички автомобили на здравствените работници во наведените цели.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-2-412/13

8 јануари 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

36.

Врз основа на членот 16 став 3 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), во врска со членот 17 став 2 и членот 51 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62), и членот 97 став 3 од Општиот закон за организацијата на здравствената служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60, 9/61 и 22/62), Сојузниот секретаријат за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, РАБОТА НА ТЕРЕН И ОДВОЕН ЖИВОТ ОД ФАМИЛИЈАТА ШТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

1. Во Наредбата за издатоците за службени патувања, работа на терен и одвоен живот од фамилијата што на стопанските организации им се признаваат како материјални трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/60, 16/61, 28/61, 5/62 и 26/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63 и 33/63) во точката 25 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од ставот 1 на оваа точка, во поглед на признавањето на материјалните трошоци на стопанската организација односно на здравствената установа на надоместокот исплатен на трговските патници и на комерцијалниот персонал на стопанската организација односно на здравствениите работници на здравствената установа за превоз со сопствен патнички автомобил во границите на градското подрачје односно на подрачјето на местото во кое тие лица ја вршат службената работа, се применуваат одредбите од точката 4 под 23 на Наредбата за материјалните и другите трошоци на работењето на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/61, 4/62 и 22/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63, 40/63 и 3/64).“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-2-412/12

8 јануари 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

37.

Врз основа на членот 30 од Законот за претпријатијата за аеродромски услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61) и членот 5 од Уредбата за Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата, Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАРИФАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ НА ВОЗДУШНИТЕ ПАТИШТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Наредбата за тарифата на надоместоците за спроведување на воздухопловите на ваздушните патишта на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, 12/63) во точката 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Надоместокот за услугите дадени на воздухопловите од ст. 1 и 2 на оваа точка што му припаѓаат на превозачот чии воздухоплови ќе извршат опреде-

лен број прелетувања на Југославија изнесува 90%, од надоместокот определен во ст. 1 и 2 на оваа точка ако сите воздухоплови на тој превозач во рок од 30 дена извршат од 12 до 20 прелетувања, 80% ако извршат 21 до 31 прелетување, 70% ако извршат од 32 до 45 прелетувања, 60% ако извршат 46 до 55 прелетувања односно 50% ако извршат над 55 прелетувања.“

2. Точката 4 се менува и гласи:

„Надоместокот за услугите дадени во меѓународната воздушна пловидба на воздухопловите што ја прелетуваат Југославија, без слетнувања, а кои му припаѓаат на превозачот чии воздухоплови во редовниот меѓународен сообраќај слетнуваат на југословенски аеродроми изнесува 50% од надоместокот определен во точката 2 ст. 1 и 2 на оваа наредба ако воздухопловите на тој превозач кои слетнуваат на југословенски аеродроми во рок од 30 дена извршат од 8 до 16 слетнувања, 40% ако извршат 17 до 24 слетнувања, 25% ако извршат од 25 до 32 слетнувања односно 10% ако извршат над 32 слетнувања.“

3. Точката 6 се брише.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3482/63

4 јануари 1964 година

Белград

Сојузен секретар
са сообраќај и врски,
Марин Цетиниќ, с. р.

38.

Врз основа на членот 199 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62, 53/62 и 13/63), Сојузниот секретаријат за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СТАНБЕНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1963 ГОДИНА

1. Станбените заедници, установите што ги основале станбените заедници и сервисите на станбените заедници што се занимаваат со вршење непосредни услуги на куќните совети и на граѓаните во врска со работите за управување со станбените згради, составуваат завршна сметка за 1963 година согласно со одредбите од Упатството за составување на завршната сметка на установите за 1963 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/63).

2. Ова упатство влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5/2-19518/1

31 декември 1963 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

39.

Врз основа на членот 9 од Законот за државниот печат и за печатите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/63), Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПЕЧАТИТЕ И ИНТЕМБИЛИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

I. Печати на сојузните органи на управата

1. Сојузните органи на управата имаат еден печат, а можат да имаат и повеќе печати, во слич-

сла на Законот за државниот печат и за печатите на сојузните органи.

Бројот на печатите го определува старешината на сојузниот орган на управата раководејќи се со обемот и карактерот на работите.

2. Печатот на сојузниот орган на управата (во понатамошниот текст: печатот) е изработен од гума, метал или друг соодветен материјал.

Печатот го изработува само за тоа овластена печатарница.

3. Печатот е со големина од 50 mm во пречник.

4. Називот и седиштето на сојузниот орган на управата се напишани на печатот во концентрични кругови околу грбот на Југославија на српскохрватски јазик односно хрваткосрпски, словенечки и македонски јазик.

Покрај полниот назив на сојузниот орган на управата, во печатот може да се внесе и скусениот вообичен назив на сојузниот орган на управата.

5. Печатите што ги употребуваат дипломатските и конзуларните претставништва во странство содржат назив на претставништвото, седиште и земја во која се наоѓа претставништвото и во средината грб на Југославија.

II. Мали печати на сојузните органи на управата

6. Сојузен орган на управата може да има и печат со помал обем (во понатамошниот текст: малиот печат).

Малиот печат служи за заверување книшки, легитимации, пасоши и сл. како и за печатење и користење врз поштенски картички, покани и сл.

Малиот печат се користи само во случаите во кои употребата на обичен печат би била негодна.

7. Малиот печат содржи назив и седиште на сојузниот орган на управата, како и грб.

Називот и седиштето на сојузниот орган на управата се напишани во малиот печат на еден од јазиците на народите на Југославија. Називот на сојузниот орган на управата може во малиот печат да се скратува, со тоа што од скратениот назив јасно да се гледа кој сојузен орган на управата е во прашање.

Старешината на сојузниот орган на управата одлучува за потребата од постоење на мали печати и за нивниот број, како и за тоа на кој јазик од народите на Југославија ќе биде напишан називот и седиштето на сојузниот орган на управата во малиот печат.

8. Малиот печат не може да биде помал од 20 mm во пречник.

III. Чување и употреба на печатите

9. Сојузниот орган на управата е должен да води евиденција за печатите што ги има. Од евиденцијата треба особено да се гледа: бројот и датумот на актот со кој е набавен печатот, отисок на печатот, број на примероците на секој печат и нивна поблиска ознака, како и податоци за употребата и чувањето на печатите.

10. Старешината на сојузен орган на управата решава на кој службеник ќе му се довери чувањето и употребата на печатот.

Службеникот на кој му е доверен печатот на чување и употреба, е должен да го чува печатот на начинот кој оневозможува неовластено користење на печатот.

11. Печатот се употребува, по правило, во канцелариите на сојузниот орган на управата.

Печатот може, по исклучок, да се употребува и надвор од канцелариите на сојузниот орган на управата кога треба да се изврши определено службено дејствие надвор од канцеларијата на органот на управата.

12. Печатот на сојузен орган на управата се става врз актите и други писмена покрај потписот на лицето овластено за потпишување.

13. Сојузен орган на управата кој има повеќе печати, мора на секој печат да ја стави арапската цифра како знак за негово разликување од другите печати.

IV. Штембил на сојузните органи на управата

14. Штембилот на сојузен орган на управата (во понатамошниот текст: штембилот) првенствено служи за евидентирање на актите и другите писмена на тој орган. Штембилот служи и за означување на органите врз пликите и другите обвивки во кои се испраќа службена пошта, како и за слични цели.

15. Штембилот има форма на правоаголник. Штембилот не може да биде поголем од 60×30 mm.

Штембилот е изработен од гума или друг соодветен материјал.

16. Штембилот содржи назив и седиште на сојузниот орган на управата, а може да содржи и други податоци (адреса на органот, број на поштенската преградка, број на телефонот и сл.). Називот и седиштето во штембилот се напишани водорамно, а помеѓу називот и седиштето се остава празен простор за запишување бројот на актот и датумот на неговото издавање.

Отисокот на штембилот се става во заглавјето на актот од неговата лева страна.

Содржината на штембилот може да биде напечатена и во заглавјето на актот.

17. Поблиската содржина и големината на штембилите ја утврдува старешината на сојузниот орган на управата.

18. Содржината на штембилите е напишана на еден од јазиците на народите на Југославија.

Сојузниот орган на управата може, по потреба, да има и повеќе штембили со иста содржина напишана на повеќе јазици од народите на Југославија. Јазикот на кој е напишана содржината на штембилот треба, по правило, да му одговара на јазикот на кој е напишан актот или другото писмено на кое се става штембилот.

19. Штембилот се чува на начинот на кој се чуваат и другите службени материјали.

V. Завршна одредба

20. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-13798/1

7 јануари 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за буџет и организација
на управата,
Зоран Полич, с. р.

40.

Врз основа на членот 4 став 1 или членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА РАДИО-ТЕХНИКАТА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Електронски цевки:	
Минијатурно стапало новал со 9 ножиња. Мери — — — — —	JUS N.R.1.010
Минијатурно стапало новал со 9 ножиња. Гранично мерило и постапки на проверување — — — — —	JUS N.R.1.011
Надворешна форма и мери на цевките со минијатурно стапало новал —	JUS N.R.1.012
Надворешна форма и мери на цевките со минијатурно стапало новал и со капче на врвот — — — — —	JUS N.R.1.013

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1964 година.

Бр. 23-8518/1
27 декември 1963 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

41.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ОГНООТПОРНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Огноотпорни материјали:
Силика-опеки за челичарници.
Класификација и технички услови JUS B.D6.230
Каналски опеки за левни плочи.
Систем на соединување — — — — JUS B.D6.564
Методи за определување на постојаноста против влијањето на цврстите и течните материји на висока температура — — — — JUS B.D8.308

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е соопштен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1964 година.

Бр. 03-8516/1
27 декември 1963 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

42.

ИЗВЕШТАЈ НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИК НА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 100 — РУМА

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори одржани во Изборната единица 100 — Рума, та во смисла на членот 102 став 2 од Законот за изборот на сојузните пратеници поднесува

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 100 — РУМА

1. Дополнителните избори за избор на пратеник за Организационо-политичкиот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 100 — Рума, определени со Одлуката за распишување дополнителни избори за Организационо-политичкиот собор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/63), се одржани на 28 декември 1963 година.

2. Со спроведувањето на изборите под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеа Републиката изборна комисија за избор на сојузни пратеници на Социјалистичка Република Србија и Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 100 — Рума.

3. Гласањето е вршено за кандидатот Маринковиќ Максим Живко, од Сремска Митровица, чија кандидатура ја потврди Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 100 — Рума под бр. 335 од 13 декември 1963 година и ја објави на начинот предвиден во членот 84 од Законот за изборот на сојузните пратеници.

4. Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 100 — Рума ги утврди резултатите на изборот на начинот пропишан во чл. 97, 98 и 99 став 3 од Законот за изборот на сојузните пратеници.

5. Сојузната изборна комисија ги прегледа сите изборни акти што се однесуваат на дополнителните избори за избор на пратеници за Организационо-политичкиот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 100 — Рума, и не најде неправилности што би вијале на резултатот на изборот.

6. Резултатите на изборот се следниве:

Вкупен број одборници	341
Гласале	253
Од тоа за кандидатот <u>Маринковиќ Максим Живко</u>	253

Врз основа на тоа Општинската изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица 100 — Рума го прогласи за пратеник на Организационо-политичкиот собор на Сојузната скупштина Маринковиќ Максим Живко, од Сремска Митровица.

Во прилог се доставуваат сите акти што се однесуваат на овие избори.

Бр. 180
10 јануари 1964 година
Белград

Сојузна изборна комисија
Секретар, Претседател,
Мирко Гвозденовиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с. р.
Членови:
др Борислав Благојевиќ, с. р., др Дане Олбина, с. р.,
др Љубомир Тадиќ, с. р. др Љубица Микиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на членот 178 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1963 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се разрешуваат од должноста судија на Врховниот суд на Југославија Јован Гуриќ и Милош Пјаниќ, бидејќи ги исполниле условите за здобивање со правото на старосна пензија според Законот за пензиското осигурување.

АС бр. 75/2
30 декември 1963 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардсљ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Миљалко Тодоровиќ, с. р.

Врз основа на членот 179 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1963 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

За судии на Врховниот суд на Југославија се избираат:

Хакија Козарчанин, досегашен судија на Врховниот суд на Босна и Херцеговина,

Богомир Костањевиќ, досегашен претседател на Окружниот стопански суд во Марибор,
Љупчо Мирзовски, досегашен судија на Врховниот суд на Македонија,
Душан Симиќ, досегашен судија на Врховниот суд на Србија.

АС бр. 75/3
30 декември 1963 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Миљалко Тодоровиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЦАРИНИ НА СФРЈ

За помошник директор на Управата за царини на СФРЈ се назначува Иво Бернгард, околински јавен обвинител од Марибор.

Б. бр. 1
8 јануари 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА БУЏЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА УПРАВАТА

За помошник секретар во Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата се назначува Бранко Думаниќ, државен потсекретар во Секретаријатот за буџет и организација на управата на СР Хрватска.

Б. бр. 2
8 јануари 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 50 од 7 декември 1963 година објавува:

Одлука за давање согласност на Одлуката за одобрување на Завршната сметка на Општествениот фонд за школство на НР Србија за 1962 година;

Одлука за основање и укинување некои постojани одбори на Републичкиот собор на Собранието на СР Србија;

Одлука за разрешување досегашниот и избор нов претседател на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Србија;

Одлука за избор претседател и членови на Одборот за социјални прашања на Републичкиот собор;

Одлука за избор претседател и членови на Одборот за здравствени прашања на Републичкиот собор;

Одлука за разрешување и избор одделни членови во определени одбори на Републичкиот собор;

Одлука за избор членови на Советот на Адвокатската комора во Белград;

Одлука за разрешување судија на Врховниот суд на Србија;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за регулирањето на надоместоците на републичките пратеници и функционери што ги избира или именува Собранието;

Одлука за финансирањето на Радио-телевизија Белград, Радио-Нови Сад и Радио-Приштина;

Одлука за доделување новогодишни награди на службениците и работниците на републичките државни органи, установи и организации;

Наредба за измена на Наредбата за определување краиштата кои зиме се сметаат за отсечени од сообраќај;

Договор за највисоките цени за питомо нанае, коријандер, мајоран и празни афијонови чушки, по кои ќе се купуваат овие производи од индивидуалните производители во 1964 година.

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 32 од 24 октомври 1963 година објавува:

Решение за именување членови на управниот одбор на Новинската установа „Урадни лист СРС“;

Решение за именување членови на управниот одбор на установа со самостојно финансирање „Господарско разставишче“ во Љубљана;

Решение за именување потпретседател на Стопанската комора на СР Словенија;

Решение за разрешување и именување директор на Заводот за заштита на спомениците на СР Словенија.

Во бројот 33 од 31 октомври 1963 година објавува:

Препорака за задачите при подготвувањето на статутите;

Наредба за одделни прехранбени продукти што ги опфаќа контролата на цените.

Во бројот 34 од 7 ноември 1963 година објавува:

Уредба за укинување на стручните совети на Извршниот совет;

Решение за именување претседател, потпретседател и членови на Комисијата на СР Словенија за надворешнотрговска дејност;

Решение за разрешување и именување претседател и членови на Комисијата на СР Словенија според членот 164 од Законот за пензиското осигурување;

Решение за разрешување и именување претседател и членови на Комисијата на СР Словенија според членот 172 од Законот за пензиското осигурување;

Решение за именување претседател и членови на Советот на Заводот на СР Словенија за запослување на работниците;

Решение за именување членови на управниот одбор на Заедницата на птт претпријатијата во Љубљана;

Заклучок за разрешување и избор на членови за Универзитетскиот совет на Универзитетот во Љубљана;

Заклучок за избор на членови за факултетските совети на факултетите, што се во состав на Универзитетот во Љубљана.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 46 од 22 ноември 1963 година објавува:

Закон за здравственото осигурување на земјоделците;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за привремено регулирање на надоместоците на републичките пратеници и функционери што ги избира или именува Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина.

Во бројот 47 од 25 ноември 1963 година објавува:

Закон за извршувањето на воспитни мерки;

Закон за основање Висока школа за физичка култура во Сараево;

Закон за завршната сметка за извршување на буџетот на НР БиХ за 1962 година;

Одлука за задолжително здружување во Околскиот општествен фонд за школство на околицата Бања Лука на дел од средствата на општинските општествени фондови за школство што произлегуваат од придонесот за општествените фондови за школство;

Одлука за установување додаток на лична пензија и отпремнина на лицата што вршеле должности во органите и организациите на територијата на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина;

Програма за дополние на програмата за полагање испити на квалификувани и висококвалификувани работници од металска струка кои со стручната спрема се здобиваат на практична работа во стопански организации;

Исправка на Законот за гробиштата и гробовите на југословенски борци;

Исправка на Законот за височината и начинот на наплата на таксите на орудија за производство и предмети во граѓанска сопственост.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 37 од 25 октомври 1963 година објавува:

Одлука за условите под кои од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд ќе се кредитираат пречекорувањата во трошоците на инвестиционата изградба;

Одлука за надоместок на трошоците на службениците на републичките органи и установи кои поради земјотресот во Скопје живеат одделно од своите семејства;

Правилник за водење матично книговодство и вршење селекција на приплоден добиток;

Правилник за изработка на основни планови за користење на пасиштата и за постапката за нивното донесување;

Заклучок за намените и условите под кои Стопанската банка на СРМ по пат на непосредна погодба ќе дава кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за трајни обртни средства во 1963 година.

Во бројот 38 од 1 ноември 1963 година објавува:

Уредба за составот и начинот на избор на собранијата на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците;

Упатство за извршување на Одлуката за надоместок на трошоците на службениците на републи-

личките органи и установи кои поради земјотресот во Скопје живеат одделно од своите семејства.

Во бројот 39 од 8 ноември 1963 година објавува:

Закон за учество на осигурените лица во трошоците за сместување и исхрана во стационарни здравствени установи специјализирани за лекување со природни фактори;

Закон за начинот на употребата и располагањето со средствата добиени како помош на град Скопје;

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување на земјоделците;

Закон за измени на Законот за работните односи на земјоделските работници кај приватните работодавачи;

Закон за изменување на Законот за работни односи на домашните помошнички;

Одлука за разрешување и именување на републички секретари;

Одлука за разрешување судија на Врховниот суд на Македонија;

Одлука за утврдување престанок на пратенички мандат;

Решение за распишување дополнителни избори за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во изборната единица Неготино;

Препорака за мерките што треба да се преземат за подобрување системот на финансирањето во здравството.

СОДРЖИНА

	Страна
34. Правилник за здравствениот надзор над предметите за општа употреба — — —	33
35. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за материјалните и другите трошоци на работењето на стопанските организации — — — — —	47
36. Наредба за дополние Наредбата за издатоците за службени патувања, работа на терен и одвоен живот од фамилијата што на стопанските организации им се признаваат како материјални трошоци — — — — —	48
37. Наредба за измена и дополние на Наредбата за тарифата на надоместоците за спроведување на воздухопловите на воздушните патишта на Југославија —	48
38. Упатство за составување на завршната сметка на стајбените заедници за 1963 година — — — — —	48
39. Упатство за печатите и штембилите на сојузните органи на управата — — —	48
40. Решение за југословенските стандарди од областа на радио-техниката — — —	49
41. Решение за југословенските стандарди од областа на огноотпорните материјали	50
42. Извештај на Сојузната изборна комисија од Сојузната скупштина за дополнителните избори за пратеник на Организационо-политичкиот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 100 —	50
Рума — — — — —	50

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гурџ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —
 Печат на Белградскиот графички завод, Белград